

ТИ СИ РЕДОК ХЕРОЈ!




Досие:
Ретки
болести

Душен мускулна дистрофија (ДМД)

Можна симптоматологија во рана фаза:

- Слабење на мускулите со текот на времето;
- Проблеми со одењето;
- Често паѓање и побавно совладување функционални достигнувања како што се лазење или одење.



Протеинот што недостасува, има функција и во мозокот, така што проблемите со учењето и однесувањето исто така може да бидат дел од болеста.



Знаците на ДМД обично се препознаваат уште во најрана детска возраст. Сепак, дијагнозата често се поставува на возраст од 4 години, па и подоцна.



Дијагнозата обично вклучува серија клинички проценки, физички прегледи и генетско тестирање.

Нашата работа е поддржана од:

